

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 120

13 јуни 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1682. Одлука за верификација на мандат на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.....	2	1689. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	5
1683. Одлука за објавување на јавен оглас за именување на директор и на заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	2	1690. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон град, Општина Сопиште.....	5
1684. Одлука за објавување јавен оглас за избор на директор и на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	3	1691. Одлука за размена на шума и шумско земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со шума и шумско земјиште во приватна сопственост.....	5
1685. Одлука за објавување јавен оглас за именување на член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	3	1692. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на бензиска пумпна станица, гасна електроцентрала и објекти за спорт и рекреација КО Сарамзалино, Општина Лозово.....	6
1686. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.....	4		
1687. Одлука за објавување на јавен оглас за именување на директор на Агенцијата за квалитет во високото образование.....	4		
1688. Одлука за именување непрофесионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	4		

	Стр.		Стр.
1693. Одлука за започнување постапка за доделување на Договор за јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR).....	6	1697. Решение за именување директор на Агенција за национална безбедност на Република Северна Македонија..	8
1694. Одлука за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR).....	7	1698. Листа за дополнување на Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.....	8
1695. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Скопје.....	7	1699. Правилник за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.....	8
1696. Решение за именување вршител на должноста директор на КПУ Затвор Скопје.....	8	1700. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот за користење на средствата од даночното ослободување.....	29
		Огласен дел	1-96

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1682.

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратениците:

- Александар Филиповски и
- Ѓоко Камчев.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3428/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1683.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 32 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР И НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на директор и на заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (во натамошниот текст: Агенција).

II. За директор и за заменик на директорот на Агенцијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) има високо образование со стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование од областа на правните науки;
- 3) има најмалку осум години работно искуство во областа на информирањето и правните науки;
- 4) да не било вршител на функција во орган на политичка партија во последните десет години;
- 5) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и

6) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода,
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија.

За исполнување на условот од точката II. потточка 4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не бил вршител на функција во орган на политичка партија во последните десет години.

IV. Огласот трае 15 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3430/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, c.p.**

1684.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 37 ставови 3 и 6 и членот 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 и 64/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР И НА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на директор и на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Дирекција).

II. За директор и за заменик директор на Дирекцијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Северна Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 4) има минимум пет години работно искуство во областа на правните работи;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3431/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, c.p.**

1685.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11, 148/13, 41/14, 130/14, 53/16 и 11/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на еден член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: Државната комисија).

II. За член на Државната комисија се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
 - 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 - 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
 - 4) има минимум четири години работно искуство на управни работи;
 - 5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

III. Заинтересираните кандидати пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3432/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1686.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, и членовите 16, 17 и 18 ставови (1) и (2) и членот 48 став 2 од Законот за спречување и заштита од дискриминација (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на членовите (седум) на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (во натамошниот текст: Комисија).

При изборот на првиот состав на Комисијата, согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19) четири члена се избираат со мандат од пет години, а три члена со мандат од три години, со право на еден повторен избор.

II. За член на Комисијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) да е државјанин на Република Северна Македонија;

2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование и има минимум седум години работно искуство од областа на човековите права од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација;

3) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна затвор од над шест месеци или забрана за вршење на професија, дејност или должност;

4) да не е носител на функција во политичка партија.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија. За исполнување на условот од точката II. потточка 4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е носител на функција во политичка партија.

IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“ и на интернет страницата на Собранието на Република Северна Македонија и на интернет страницата на Комисијата на сите јазици на заедниците во Република Северна Македонија.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3433/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1687.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 56 од Законот за високото образование (*) („Службен весник на Република Македонија“ број 82/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I. Собранието на Република Северна Македонија, објавува јавен оглас за именување на директор на Агенцијата за квалитет во високото образование.

II. За директор на Агенцијата за квалитет во високото образование може да биде именувано лице, кое:

1. има завршено најмалку прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити со степен на образование VII А од Националната рамка за квалификации,

2. има најмалку десет години работно искуство во областа на високото образование.

III. Заинтересираните кандидати пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3434/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1688.

Врз основа на членот 158-г од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 112/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 198/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖИРАН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**

I. За непрофесионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување се именува:

- доц. д-р Игор Ивановски, доктор на економски науки од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3436/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1689.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА****Член 1**

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/19) во членот 4 точка 4 во алинејата 2 зборовите „15 јуни 2019 година“ се заменуваат со зборовите „31 јули 2019 година“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4447/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1690.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ ВОН ГРАД, ОПШТИНА СОПИШТЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон град, општина Сопиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.234/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3928/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1691.

Врз основа на член 17 став (6) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗМЕНА НА ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Со оваа одлука се врши размена на шума и шумско земјиште во сопственост на Република Северна Македонија К.П. бр.1273, место викано Село, со површина од 844м2, заведен во Имотен лист бр.338 КО Нежилово, катастарска култура шума класа 4 во Општина Велес, со шума и шумско земјиште во приватна сопственост во сопственост на Слободан Димовски К.П. бр.1392, место викано Лаки, со површина од 1204м2, заведен во Имотен лист бр.58 КО Нежилово, катастарска култура шума класа 5 во Општина Велес.

Член 2

Договорот за размена на шума и шумско земјиште од членот 1 на оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4416/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1692.

Врз основа на член 49-а став (3) од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА, ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА И ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА КО САРАМЗАЛИНО, ОПШТИНА ЛОЗОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на бензиска пумпна станица, гасна електроцентрала и објекти за спорт и рекреација КО Сарамзалино, Општина Лозово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 217383 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
552/1-дел	Сарамзалино	Лета Страна	нива	4
591-дел	Сарамзалино	Лета Страна	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				220700м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4417/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1693.

Врз основа на член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНА МОДЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ПЛАТФОРМА КАКО ЕФИКАСЕН НОСИТЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕРСКИОТ ИТЕН МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (HEMS) И ХЕЛИКОПТЕРСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ И СПАСУВАЊЕ (SAR)

Член 1

Со започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR), каде што приватниот партнер ќе користи, управува и одржува постоен објект на јавна инфраструктура, се обезбедува овозможување на услуги како:

- Хеликоптерска служба за итна медицинска помош (HEMS) и
- Потрага и спасување (SAR).

Член 2

Целта која треба да се оствари со доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за воведување на специјализирана хеликоптерска служба за итна медицинска помош (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR) е испорака на итна медицинска помош во Република Северна Македонија и брз транспорт до најблиската соодветна болница.

Член 3

Предмет на постапката за доделување договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR) е избор на приватен партнер за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кој ќе постави и имплементира хеликоптерска организација со сите потребни лиценци, ќе обезбеди менаџмент за хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување и ќе организира наплата на надоместоци, според стандардите и развој и сертификација на местата за слетување и набавка на воздухоплови.

По потреба, на државните органи и институции, приватниот партнер, во соработка, координација и согласност со Центарот за обука на пилоти во Касарната „Страшо Пинџур“ на Меѓународниот аеродром Скопје да обезбеди користење на потребните капацитети и објекти за регрутирање и обука на соодветен кадар од државните органи и институции.

Основните услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се:

- формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување;
- користење, управување и одржување на објектите за сместување на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување до нивното предавање на јавниот партнер;
- овозможување пристап до објектите на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување;

- партерно – хортикуларно уредување на објектите на временски период од 8 години, за кое што време приватниот партнер ќе плаќа концесиски надоместок на јавниот партнер за целиот период, а со што на јавниот партнер ќе му овозможи обезбедување на јавна услуга на економски најефикасен начин без оптоварување на буџетот и без финансиски ризик.

Јавниот партнер ќе обезбеди локација на објектите за сместување на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување.

Приватниот партнер е должен да ги врати објектите на хеликоптерскиот итен медицински систем и хеликоптерските услуги за заштита и спасување со целокупната документација во владение на јавниот партнер, во рок од 30 дена од денот на престанувањето на важење на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Проценета вредност на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е 9.000.000,00 евра.

Критериум за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде „економски најповолна понуда“.

Времетраењето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе изнесува 8 години од денот на влегувањето во сила на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Другите услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе бидат утврдени во содржината на тендерската документација.

Член 4

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се спроведе како отворена постапка која ќе заврши со електронска аукција согласно Законот за јавните набавки.

Член 5

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство која ќе биде формирана од страна на Владата на Република Северна Македонија.

Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на формирањето на Комисијата, да ја изготви тендерската документација, вклучувајќи ги и нацрт договорот за јавно приватно партнерство и јавниот оглас.

Комисијата ќе го објави јавниот оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, во рок од пет дена од денот на изготвувањето на тендерската документација.

Член 6

Рокот за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е 120 дена од денот на започнувањето на постапката.

Член 7

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на објавување на јавниот оглас.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4421/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1694.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНА МОДЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ПЛАТФОРМА КАКО ЕФИКАСЕН НОСИТЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕРСКИОТ ИТЕН МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (HEMS) И ХЕЛИКОПТЕРСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ И СПАСУВАЊЕ (SAR)

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR) („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2019).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4422/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1695.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ

1. Од должноста директор на Казанено – поправна установа Затвор Скопје се разрешува Ѓоко Котевски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-3719/2
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1696.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Казнено - поправна установа Затвор Скопје се именува Есад Рахич.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-4511/2
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1697.

Врз основа на член 9 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија се именува Виктор Димовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-4512/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

1698.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички пропис и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерство за внатрешни работи објавува

**ЛИСТА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ**

Во Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04, 106/06, 208/15 и 104/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 56/19), во делот I „СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ во точката 59 точката на крајот од реченицата се заменува со точка записка и се додаваат три нови точки 60, 61 и 62, кои гласат:

„60. Стопански емулзивен експлозив “ЕМ-ЕХ“, со дијаметар на минимален пречник од Ø25мм, производство на компанијата EXTARCO S.A., Република Грција, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет, под број 12.2-18849/2 од 12.03.2019 година;

61. Стопански емулзивен експлозив “ЕМ-ЕХ AL“, со дијаметар на минимален пречник од Ø25мм, производство на компанијата EXTARCO S.A., Република Грција, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет, под број 12.2-18849/2 од 12.03.2019 година;

62. Стопански емулзивен експлозив EXPLOGEL 200 со дијаметар на експлозивно полнење во патрони од Ø25мм, осетлив на детонаторска каписла, производство на фирмата ELTEK Hellenic Explosives Technology LTD, од Гревена, Република Грција, издаден акт – Одобрение за пуштање во промет, под број 12.2-19008/2 од 21.03.2019 година.“.

Бр. 13.1.1-44770/1
5 јуни 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

1699.

Врз основа на член 14-г став 18 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ И НА ЛИСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ, НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И НА АКТИВНИ СПОРТИСТИ КОИ СЕ НАТПРЕВАРУВААТ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ИМААТ РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средствата од даночното ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.

Член 2

Корисниците на средствата од даночното ослободување по Законот за данокот на добивка, во смисла на овој правилник, се групираат согласно олимписки и не-олимписки систем на натпревари, и тоа:

- I група: Олимписки спортови, во која спаѓаат националните спортски федерации, спортските клубови и активните спортисти кои се натпреваруваат во екипни и индивидуални спортови кои се на програмите на олимписките игри;

- II група: Неолимписки спортови, во која спаѓаат националните спортски федерации, спортските клубови и активните спортисти кои се натпреваруваат во екипни и индивидуални спортови кои не се на програмите на олимписките игри;

- III група: Полиструктурни спортови, во која спаѓаат националните спортски федерации, кои организираат натпревари, активности и манифестации за ученици, студенти, млади и граѓани од сите возрасти и антропо-моторички и моторни способности во олимписки и неолимписки спортови и

- IV група: Новоформирани национални спортски федерации, кои имаат решение за вршење дејност спорт и организираат спортски систем и натпревари во олимписки и неолимписки спортови.

Член 3

Поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средствата од даночното ослободување се остварените индекси и вредности врз основа на кои се рангираат корисниците од член 2 од овој правилник.

Рангирањето на Националните спортски федерации се врши врз основа на вреднување на квантитативните и квалитативните остварувања на Националната спортска федерација по внесени податоци во Образец - B1 „БАРАЊЕ за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка од Национална спортска федерација“, кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Согласно внесените податоци за остварувањата за секоја точка од Образецот од став 2 на овој член, Националната спортска федерација добива одреден број бодови, утврдени во скала на вредности за секоја точка одделно, кои се собираат.

Вкупниот број на бодови се множи со коефициентот:

- 1 за националните спортски федерации од олимписките спортови;

- 0,60 за националните спортски федерации од неолимписките спортови.

Врз основа на збирот на бодови од сите точки од Образецот од став 2 на овој член, помножен со коефициентот од став 4 на овој член, се утврдува рангот на Националната спортска федерација, според кој се доделува ваучер за користење на средства од даночно ослободување.

Минималниот број на бодови за рангирање на Националната спортска федерација изнесува:

- 95 бодови за националните спортски федерации од олимписките спортови,

- 75 бодови за националните спортски федерации од неолимписките спортови.

Рангирањето на спортските клубови и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт се врши врз основа на вреднување на квантитативните и квалитативните остварувања на спортскиот клуб, односно правното лице по внесени податоци во Образец - B2 „БАРАЊЕ за користење на средства од даночното ослободување по Законот за данок на добивка од спортски клуб“, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Согласно внесените податоци за остварувањата за секоја точка од Образецот од став 7 на овој член, спортските клубови и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, добиваат одреден број бодови, утврдени во скала на вредности за секоја точка одделно, кои се собираат.

Вкупниот број на бодови се множи со коефициентот:

- 1 за спортски клуб и правни лица од олимписките спортови,

- 0,60 за спортски клубови и правни лица од неолимписките спортови.

Врз основа на збирот на бодови од сите точки од Образецот од став 7 на овој член, помножен со коефициентот од став 9 на овој член, се утврдува рангот на спортските клубови и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, според кој се доделува ваучер за користење на средства од даночно ослободување.

Минималниот број на бодови за рангирање на спортските клубови и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт изнесува:

- 85 бодови за спортски клуб или друго правно лице кое има решение за вршење дејност спорт, здружен во националните спортски федерации од олимписките спортови,

- 65 бодови за спортски клуб или друго правно лице кое има решение за вршење дејност спорт, здружен во националните спортски федерации од неолимписките спортови.

Рангирањето на активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови се врши врз основа на вреднување на квантитативните и квалитативните остварувања на активниот спортист по внесени податоци во Образец - B3 „БАРАЊЕ за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данок на добивка од активен спортист“, кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

Согласно внесените податоци за остварувањата за секоја точка од Образецот од став 12 на овој член, активниот спортист кој се натпреварува во индивидуален спорт добива одреден број бодови, утврдени во скала на вредности за секоја точка одделно, кои се собираат.

Вкупниот број на бодови се множи со коефициентот:

- 1 за активен спортист кој се натпреварува во олимписките спортови;

- 0,60 за активен спортист кој се натпреварува во неолимписките спортови.

Врз основа на збирот на бодови од сите точки од Образецот од став 12 на овој член, помножен со коефициентот од став 14 на овој член, се утврдува рангот на активниот спортист кој се натпреварува во индивидуален спорт, според кој се доделува ваучер за користење на средства од даночно ослободување.

Минималниот број на бодови за рангирање на активниот спортист кој се натпреварува во индивидуален спорт во олимписките спортови и неолимписките спортови изнесува 48 бодови.

Член 4

По извршеното рангирање од член 3 од овој правилник, се изготвуваат официјални Листи на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување, на обрасци кои се печатат на хартија во бела боја на A4 формат.

Обрасците од став 1 на овој член се дадени во Прилозите бр. 4, 5 и 6 и се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1485/1
28 мај 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
Дарко Каевски, с.р.

Прилог бр. 1

- Образец- В1

БАРАЊЕ

за користење на средства одданоно ослободување поЗаконот
заданокнадобивкаод Национална спортска федерација

ПОДАТОЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА,

БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР _____

Адреса		
Контакт телефон/факс; е-меил		
ЕДБ		
ЕМБС		
Основна жиро сметка:		
Наменска сметка:		
Депонент на банка:		
Претседател на Федерацијата	Име и презиме _____ Мандат 1, е-маил, ____/_____ телефон, _____, моб.тел. _____	
Лице за контакт – (Генерален секретар, службено лице)	Име и презиме _____, Функција _____, е-маил _____, Телефон / моб.тел. _____	
Решение за вршење дејност спорт	Број:	Датум на издавање:

1. Активни спортски клубови кои се натпреваруваат во последната натпреварувачка година _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

Категорија	_____ година	
	Мажи	Жени
Сениори-ки		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Деца		
Вкупно		

повеќе од 100 клубови	од 80 до 99 клубови	од 60 до 79 клубови	од 40 до 59 клубови	од 20 до 39 клубови	помалку од 20 клубови
50 бода	40 бода	35 бода	30 бода	20 бода	10 бода

2. Активни спортисти кои се натпреваруваат во последната натпреварувачка година _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

Категорија	_____ година	
	Мажи	Жени
Сениори-ки		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Деца		
Вкупно		

Повеќе од 10,000	Повеќе од 3,000	Повеќе од 2,000	Повеќе од 1,000	Повеќе од 501	Помалку од 500
50 бода	40 бода	35 бода	30 бода	20 бода	10 бода

3. Федерацијата организира систем на натпревариза следниве возрастни категории _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

Категорија	_____ година	
	Мажи	Жени
Сениори-ки		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Деца		
Вкупно		

Исполнети сите 4 категории	Исполнети 3 категории	Исполнети 2 категории	Исполнета 1 категорија
50 бода	40 бода	25 бода	10 бода

4. Човечки ресурси	Мажи	Жени	Вкупно	Забелешка
Администрација				
Тренери				
Судии				
Лекари				
Спортски психолози				
Физиотерапевти				

Исполнети сите услови	Исполнети 5 услови	Исполнети 4 услови	Исполнети 3 услови	Исполнети 2 услова
10 бода	8 бода	6 бода	4 бода	2 бода

5. Ранг на федерацијата на официјалните листи на меѓународните спортски асоцијации во последните две натпреварувачки сезони _____ и _____, (за федерации кои не се рангираат се вреднува рангот на спортистот)

Ранг	_____ година	_____ година	Забелешка
Европски ранг-листи			
Светски ранг-листи			
Регионални ранг-листи			

Европски и Светски ранг од 1 до 4 место	Европски и Светски ранг од 5 до 20 место	Европски и Светски ранг под 21 место	Регионален ранг од 1 до 4 место	Регионален под 4 место
50 бода	40 бода	30 бода	20 бода	10 бода

6. Учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на националните спортски репрезентации во последните две години

	_____ година	_____ година	Забелешка
Олимписки игри (последни одржани)			
Светски првенства			
Европски првенства			
Регионални натпревари			

Учество и пласман на Олимписки игри, Европско првенство и Светско Првенство - од 1 до 4 место	Учество и пласман на Олимписки игри, Европско првенство и Светско Првенство - од 5 до 20 место	Учество и пласман на Олимписки игри, Европско првенство и Светско Првенство - под 21 место	Учество и пласман на Регион – од 1 до 4 место	Учество и пласман на Регион - под 4 место
50 бода	40 бода	30 бода	20 бода	10 бода

*) Се бодува највисокиот пласман на спортистите и спортските клубови

7. Учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на

спортските клубови од федерацијата во последните две години			
Пласман	_____ година	_____ година	Забелешка
Европски првенства, купови и лиги			
Регионални првенства, Купови, лиги и натпревари			

Учество и Пласман на Европско првенство, од 1 до 4 место	Учество и Пласман на Европско првенство, од 5 до 20 место	Учество и Пласман на Европско првенство, под 21 место	Учество и Пласман – Регион, од 1 до 3 место	Учество и Пласман – Балкан, од 1 до 3 место
50 бода	40 бода	30 бода	20 бода	10 бода

8. Федерацијата организира меѓународните спортски натпревари во последните две натпреварувачки сезони _____ и _____

Натпревари	_____ година, број на спортисти и земји учеснички, пласман на наши спортисти и екипи	_____ година, број на спортисти иземјучеснички, пласман на наши спортисти и екипи
Европски првенства, купови и лиги		
Светски првенства		
Традиционални спортски натпревари и манифестации, кои се во календарот на меѓународната асоцијација		

Организација на Европско првенство и Светско Првенство, повеќе од 20 земји учесници	Организација на Европско првенство и Светско Првенство под 20 земји учесници	Организација на традиционални спортски натпревари и манифестации
30 бода	20 бода	10 бода

Датум

Комисија од Националната спортска федерација :

Потпис

1. _____ Претседател

2. _____ Член

3. _____ Член

Печат:

Извештај по извршена обработка од страна на Централна комисија за евалуација на барањата на Националните спортски федерации за користење средства од даночното ослободување и евалуација на предлог листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данокот на добивка: _____

Забелешка _____

Централна комисија:

1. _____ Претседател

2. _____ Член

3. _____ Член

4. _____ Член

5. _____ Член

Прилог бр.2

- Образец- В2

БАРАЊЕ

за користење на средства од даночното ослободување по Законот за
данокот на добивка од спортски клуб

ПОДАТОЦИ ЗА СПОРТСКИОТ КЛУБ, БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР

КЛУБ _____

ЧЛЕН НА _____ ФЕДЕРАЦИЈА

Адреса		
Контакт телефон/факс; е-маил		
ЕДБ		
ЕМБС		
Основна жиро сметка:		
Наменска сметка:		
Депонент на банка:		
Претседател на спортскиот клуб	Име и презиме _____, Мандат __ год., е-маил, _____, телефон, _____, моб.тел. _____	
Лице за контакт – (секретар, службено лице)	Име и презиме _____, Функција _____, Генерален Секретар _____, е-маил _____, Телефон _____, моб.тел. _____	
Решение за вршење дејност спорт	Број:	Датум на издавање:

1. Човечки ресурси во спортскиот клуб	Мажи	Жени	Вкупно	Забелешка
Администрација				
Волонтери				
Тренер-и				
Лекар-и				
Спортски психолози				
Физиотерапевти				

Исполнети сите услови	Исполнети 5 услови	Исполнети 4 услови	Исполнети 3 услови	Исполнети 2 услова
10 бода	8 бода	6 бода	4 бода	2 бода

2. Активни членови на спортскиот клуб спортисти, регистрирани, кои се натпреваруваат во последната натпреварувачка година, _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

КАТЕГОРИЈА	_____ година	
	Мажи	Жени
Сениори-ки		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Деца		
Вкупно		

Повеќе од 200	Повеќе од 150	Повеќе од 120	Повеќе од 100	Повеќе од 80	Помалку од 79
30 бода	25 бода	20 бода	15 бода	10 бода	5 бода

3. Спортскиот клуб настапувал во националниот систем на натпревари и остварил пласман во последната натпреварувачка година, _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

Категорија	Мажи - учество и пласман _____ година	Жени - учество и пласман _____ година
Сениори-ки (само прва и втора сениорска лига)		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Деца		

Исполнети сите 4 категории	Исполнети 3 категории	Исполнети 2 категории	Исполнети 1 категорија
50 бода	40 бода	25 бода	10 бода

*) услов за добивање 50 бода е во две категории да има пласман од 1 до 3 место, а едната категорија да е СЕНИОРИ,

**) услов за добивање 40 бода е во две категории да има пласман од 1 до 4 место, а едната категорија да е СЕНИОРИ

***) доколку спортскиот клуб учествува во сите категории а нема пласман од 1 до 4 место, добива 10 бода,

4. Спортскиот клуб учествувал и остварил пласман во меѓународниот спортски систем во последните две години, во сениорска категорија

Натпревар	_____ година пласман	_____ година пласман
Европски првенства, купови и лиги, во сениорска категорија		
Регионални првенства, купови, лиги и натпревари, во сениорска категорија		

Учество и Пласман на Европско Првенство, од 1 до 4 место	Учество и Пласман на Европско Првенство, од 5 до 20 место	Учество и Пласман на Европско Првенство, под 21 место	Учество и Пласман – Регион, од 1 до 3 место	Учество и Пласман – Балкан, од 1 до 3 место
50 бода	40 бода	30 бода	20 бода	10 бода

5. Рангирање на спортскиот клуб на официјални листи на спортски асоцијации, во последните две натпреварувачки сезони, во сениорска категорија, _____ година и _____ година

Ранг	_____ година	_____ година
Европска ранг-листа, во сениорска категорија		
Регионална ранг-листа, во сениорска категорија		
Национална ранг-листа, во сениорска категорија		

<i>Европски ранг од 1 до 10 место</i>	<i>Европски ранг од 11 до 30 место</i>	<i>Европски ранг под 31 место</i>	<i>Регионален ранг од 1 до 4 место</i>	<i>Национална сениорска лига – пласман од 1 до 3 место</i>	<i>Ранг во Младинска категорија – пласман од 1 до 3 место</i>
50 бода	40 бода	30 бода	25 бода	20 бода	10 бода

6. Број на домашни спортисти кои настапувале за спортскиот клуб, рангиран на официјалните листи на спортски асоцијации, _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

Состав на тимот од домашни играчи	_____ година
100% од домашни спортисти	
75% од домашни спортисти	
50% од домашни спортисти	
Помалку од 50% домашни спортисти	

100 %	75 %	50%	Помалку од 50%
50 бода	35 бода	20 бода	10 бода

*) Се однесува само на спортските клубови кои се натпреваруваат во највисок ранг на сениорско натпреварување

7. Медиумска застапеност на сениорската екипа

Медиум	_____ година
ТВ пренос	
Интернет пренос (Live stream)	
Без медиум	

ТВ - национален	Интернет пренос (Live stream)	Без медиумска покриеност
10 бода	5 бода	0 бодови

8. Членови на спортскиот клуб кои настапувале во националните репрезентации во последната натпреварувачка година, _____ година, во екипни спортови сезоната _____ / _____

Категорија	Мажи	Жени
Сениори-ки		
Постари младинци-ки		
Помлади младинци-ки		
Вкупно		

Повеќе од 5	Вкупно 4	Вкупно 3	Вкупно 2	Вкупно 1
30 бода	25 бода	20 бода	15 бода	10 бода

*) услов за добивање 30 бода е минимум 2 сениорски репрезентативци/ки

**) услов за добивање 25 бода е минимум 1 сениорски/а репрезентативец/ка

Датум

федерација :Комисија од Националната спортска

Потпис

1. _____ Претседател

2. _____ Член

3. _____ Член

Печат:

Извештај по извршена обработка од страна на Централна комисија за евалуација на барањата на Националните спортски федерации за користење средства од даночното ослободување и евалуација на предлог листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данокот на добивка: _____

Забелешка _____

Прилог бр.3

- Образец- В3

БАРАЊЕ

за користење на средства од даночното ослободување по Законот за
данок на добивка од активен спортист

ПОДАТОЦИ ЗА АКТИВНИОТ СПОРТИСТ _____,

ЧЛЕН НА СПОРТСКИОТ КЛУБ _____ БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР

Барањето го пополнува и доставува спортскиот клуб за кој се натпреварува спортистот
во годината што изминала.

Спортист (име презиме)		
Адреса		
Контакт телефон/факс; е-маил		
ЕМБГ		
Член на спортски клуб		
Наменска сметка во спортскиот клуб или Националната спортска федерација		
Основна жиро сметка:		
Наменска сметка:		
Депонент на банка:		
Претседател на спортскиот клуб	Име и презиме: _____ Мандат 1, е-маил, ____/_____ телефон, ____/____, моб.тел. ____/_____	
Членска книшка и лиценца	Број:	Датум на издавање:

1.Стручен тим на активниот спортист во спортскиот клуб, репрезентацијата	
Тренер-ри, (име презиме, тел., е-маил)	
Лекар (име презиме, тел., е-маил)	
Физиотерапевт (име презиме, тел., е-маил)	
Психолог (име презиме, тел., е-маил)	

<i>Комплетен тим</i>	<i>Делумно комплетен тим</i>	<i>Само тренер</i>
10 бода	8 бода	6 бода

2. Активниот спортист согласно Законот за спортот, во последниве две години _____ година и _____ година, врз основа на спортскиот резултат, стекнал спортска категорија на официјални натпревари организирани од соодветна меѓународна асоцијација од односниот спорт		
Спортска категорија	Натпревар, спортски резултат, пласман	Број на решение
Активен спортист од светска категорија		
Активен спортист од меѓународна категорија		
Национален шампионат		

<i>Категорија – Светска</i>	<i>Категорија – Меѓународна</i>	<i>Категорија – Национален шампионат</i>
50 бода	40 бода	10 бода

*) Согласно Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија

3. Активниот спортист настапувал на Олимписки игри, Европско првенство, Светско првенство и регионални натпревари и остварил пласман и спортски резултат, во последните две натпреварувачки години, _____ година и _____ година

Натпревари	Спортски резултат	Пласман	Број на учесници
Олимписки игри			
Светски првенства			
Европски првенства			
Регионални првенства			
Балкански првенства			
Вкупно			

<i>Олимписки, Светско и Европско првенство</i>	
пласман	бодови
Од 1 до 10	30
Пласман во горната половина	10
Пласман во долната половина	5

<i>Регионални и Балкански првенства</i>	
пласман	бодови
Од 1 до 10	10
Пласман во горната половина	5
Пласман во долната половина	2

4. Активниот спортист е рангиран на официјалните листи на спортски асоцијации, во последните две натпреварувачки сезони, _____ година и _____ година

Ранг	_____ година	_____ година
Европска ранг-листа		
Регионална ранг-листа		
Национална ранг-листа		

<i>Олимписки, Светско и Европско првенство</i>	
пласман	бодови
Од 1 до 10	30
Пласман во горната половина	10
Пласман во долната половина	5

<i>Регионални и Балкански првенства</i>	
пласман	бодови
Од 1 до 10	10
Пласман во горната половина	5
Пласман во долната половина	2

Датум

федерација :Комисија од Националната спортска

Потпис

1. _____ Претседател

2. _____ Член

3. _____ Член

Печат:

Извештај по извршена обработка од страна на Централна комисија за евалуација на барањата на Националните спортски федерации за користење средства од даночното ослободување и евалуација на предлог листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данокот на добивка: _____

Забелешка _____

Прилог 4

Листа на Национални спортски федерации

[illegible]

Прилог 5

Листа на Спортски клубови и други правни субјекти

[illegible]

1700.

Врз основа на член 14-г став 5 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ВАУЧЕРОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот за користење на средствата од даночното ослободување по Законот за данокот на добивка.

Член 2

Ваучерот за користење на средствата од даночното ослободување се издава на Образец „Ваучер за користење на средствата од даночното ослободување“, кој се печати на хартија во бела боја на А4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Од страна на Централната комисија за евалуација на предлог - листата со која се вреднуваат, верифицираат и рангираат Националните спортски федерации кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данокот на добивка се известуваат Националните спортски федерации и правните лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт за подигнување на ваучерите.

Овластено лице од Националната спортска федерација и правното лице кое има решение за вршење на дејност спорт ги подигнува ваучерите од Агенцијата за млади и спорт најдоцна три дена од денот на добиеното известување од став 1 на овој член.

Националната спортска федерација треба најдоцна пет дена од денот на подигнувањето на ваучерите, истите да ги достави до спортските клубови и активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1486/1
28 мај 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
Дарко Каевски, с.р.



Влада на Република Северна Македонија
Агенција за млади и спорт



Бр. ____ - ____ / ____ год.

Агенција за млади и спорт
Ул. Македонија бр. 38
Палата „Панко Брашанаров“
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел. +389 (0) 2 3119-628
Email: contact@ams.gov.mk
web: www.ams.gov.mk

ВАУЧЕР

за користење на средства од даночно ослободување

ПОДАТОЦИ ЗА ВАУЧЕРОТ

Назив на спортскиот субјект/Име и Презиме на спортист	
Адреса на спортскиот субјект / спортист	
Вид на спорт	
ЕДБ/ЕМБГ	
Број на ваучер	
Износ на ваучерот	
Датум на издавање	
Датум на важност	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ (овластено лице кое го подигнува ваучерот)

Име и Презиме	
ЕМБГ	
Својство	
Датум на пополнување	
Потпис	





Влада на Република Северна Македонија
Агенција за млади и спорт

**ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ВАУЧЕР**

Назив	Агенција за млади и спорт		
ЕДБ	4030998355797		
ЕМБС	5262879		
АДРЕСА / СЕДИШТЕ	Ул. „ Македонија бр.38 , 1000 Скопје		
	е-Пошта	contact@ams.gov.mk	Телефон
			+389 (0) 2 3119-628
			Факс
			+389 (0) 23117-693
			Web
			www.ams.gov.mk

ДИРЕКТОР

Доставено до:

-Архива на АМС

- Корисник на средствата од даночното ослободување

-Централна комисија





СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019120